



Влада на Република Северна Македонија

Листа со вработени административни службеници во Генералниот Секретаријат на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година

Звање	Име и презиме	e-mail адреса	Сектор	Одделение
државен советник	САЛИ САЛИ	sali.sali@gs.gov.mk		
државен советник	МАХМУТИ АГИМ	Agim.Mahmuti@gs.gov.mk		
државен советник	ЈАКИМОВСКИ ДЕЈАН	Dejan.Jakimovski@gs.gov.mk		
државен советник	ВИТКОВА АНА	Ana.Vitkova@gs.gov.mk		
државен советник	МАРКОВА-ПЕНДОВСКИ СНЕЖАНА	SnezanaM.Pendovski@gs.gov.mk		
државен советник	ВОЛКАНОВСКИ СТЕФАН	Stefan.Volkanovski@gs.gov.mk		
државен советник	РАДОВАНОВИЌ-ДИМОВСКА ЉУБИЦА	LjubicaR.Dimovska@gs.gov.mk		
државен советник	КАМЧЕВ ЉУПЧО	Ljupco.Kamcev@gs.gov.mk		
државен советник	НИКОЛОВСКИ АЛЕКСАНДАР	Aleksandar.Nikolovski@gs.gov.mk		
државен советник	МИТРЕСКА ВЕСНА	Vesna.Mitrevska@gs.gov.mk		
државен советник	ПЕТКОВСКА-ЛЕСЕС МАЈА	Maja.Petkovska@gs.gov.mk		
државен советник	ЦВЕТАНОВИЌ ЛИДИЈА	lidija.cvetanovic@gs.gov.mk		
државен советник	ДИМИТРОВСКА НАДЕЖДА	Nadezda.Dimitrovska@gs.gov.mk		
државен советник	ДИМОВСКА-ЛУКАНОСКА КАТЕРИНА	Katerina.Dimovska@gs.gov.mk		
државен советник	МИТЕВА БИЛЈАНА	Biljana.Miteva@gs.gov.mk		
државен советник	АГОВСКИ БОРИС	Boris.Agovski@gs.gov.mk		
државен советник	ГРУЈЕВСКИ САША	Sasa.Grujevski@gs.gov.mk		
државен советник	СЕФЕР ЈАШЕ	Jashe.Sefer@gs.gov.mk		
државен советник	ГЕЧЕСКА-ЈОВАНОВСКА ЗОРА	Zora.Jovanovska@gs.gov.mk		
државен советник	СТОЈАНОВСКИ СЛОБОДАН	Slobodan.Stojanovski@gs.gov.mk		
државен советник	БУЈИШИЌ ДЕЈАН	Dejan.Bujisikj@gs.gov.mk		
државен советник	ПЕТКОВ АНТОНИО	Antonio.Petkov@gs.gov.mk		
државен советник	КРСТЕСКА КАТЕРИНА	Katerina.Krsteska@gs.gov.mk		
раководител на сектор	ИЛИЕСКА - СЕКУЛОСКА КАТЕРИНА	Katerina.Sekuloska@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	

помошник раководител на сектор	СТОЈАНОВСКА КАТЕРИНА	Katerina.Stojanovska@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	
помошник раководител на сектор	ВЕЛКОВСКА ЈАНА	Jana.Velkovska@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	
советник	МИЈАЛОВА-ЈОРДЕВА ЕЛЕНА	Elena.Mijalova@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија
виш соработник	СТАВРОВА - ПЕТРОВА ЛЉУБИЦА	Ljubica.Stavrova@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија
самостоен референт	МАКСИМОВА - СТЕФАНОВСКА ИВАНА	Ivana.Maksimova@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија
самостоен референт	СТОЈАНОВСКА ЛИДИЈА	Lidija.Stojanovska@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија
помлад соработник	ДЕМИРИ ВИОСА	Viosa.Demiri@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на заменикот на генералниот секретар
советник	ИВАНОВА ЕЛЕНА	Elena.Ivanova@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор
советник	ПРОЕВСКИ НАУМЧЕ	Naumce.Proevski@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор
раководител на одделение	БИКОВСКА ДРАГАНА	Dragana.Bikovska@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор

помлад соработник	ЉАТИФИ ФЛОРИДА	Florida.Rexhepi@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор
советник	АНДРЕВСКИ ИВАН	Ivan.Andrevski@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор
советник	ОСМАНИ ФАРУК	Faruk.Osmani@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор
помлад соработник	ЈАШАРИ ФАРИЈЕ	Farije.Jashari@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор
помлад соработник	ПАВЛОСКА БИЉАНА	Biljana.Pavloska@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор
помлад соработник	ТОДОРОВСКА ДАЈАНА	Dajana.Todorovska@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор
помлад соработник	ЛЕШИ ДРИЉОН	Drilon.Lleshi@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор
самостоен референт	АБДУЛА СЕВГУЉ	Sevgul.Abdula@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министер без ресор (Декада на Ромите)
соработник	ЃОРГИЕВА АНА	Ana.Gorgieva@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на министерот без ресор задолжен за промоција на деловна клима за привлекување на странски инвестиции
помлад соработник	КУКОВСКА МАРТА	Marta.Cvetkovska@gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за организациона и логистичка поддршка на министерот без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции

советник	ИСМАИЛ ЦАНЕР	Dzane.Ismail@gs.gov.mk	Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија и министрите без ресор	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на националниот координатор за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија
помошник раководител на сектор	МАЛИЌИ ЈЕТМИРЕ	Jetmire.Malqi@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	
помошник раководител на сектор	АНДРИЕСКИ МИОДРАГ	Miodrag.Andieski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	
помошник раководител на сектор	ЦОНЕВСКА БИЉАНА	Biljana.Velinovska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	
помошник раководител на сектор	КУКОВСКИ СТЕФАН	Stefan.Kukovski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	
раководител на одделение	ПАНГОВСКА РОДНА	Rodna.Manevska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој
советник	ЛАЗАРЕВСКА-НАУМОВСКА ЕМИЛИЈА	Emilija.Lazarevska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој
раководител на одделение	ТРАЈЧЕСКИ ВИКТОР	Viktor.Trajceski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за политички систем
советник	МИЛОШЕВСКИ ЃОРЃИ	Gorgi.Milosevski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за политички систем
помлад соработник	ИСЕНИ ЏЕЈЉАН	Dzejlan.Iseni@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за политички систем
советник	ДИМИТРОВСКА ВИОЛЕТА	Violeta.Dimitrovska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за економски систем и тековна економска политика
советник	КУКОСКИ ЉУБОМИР	Ljubomir.Kukoski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за економски систем и тековна економска политика
самостоен референт	МИЛОШЕВСКА БИЛЈАНА	biljana.milosevska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за економски систем и тековна економска политика
раководител на одделение	СТОЈАНОВСКА АНА	ana.stojanovska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-организациона и логистичка поддршка на Генералниот колегиум на државните секретари
советник	АРСОВА МАРИЈА	Marija.Arsova@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-организациона и логистичка поддршка на Генералниот колегиум на државните секретари

виш соработник	ДИМОСКА ВЕСНА	Vesna.Dimoska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-организациона и логистичка поддршка на Генералниот колегиум на државните секретари
виш соработник	ВЕЛКОВСКА ЈАСМИНА	Jasmina.Velkovska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-организациона и логистичка поддршка на Генералниот колегиум на државните секретари
помлад соработник	ДАВИТКОВСКА - СПАСОВСКА АЛЕКСАНДРА	Aleksandra.Davitkovska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-организациона и логистичка поддршка на Генералниот колегиум на државните секретари
помлад соработник	НИКОЛОВ ХРИСТИЈАН	Hristijan.Nikolov@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-организациона и логистичка поддршка на Генералниот колегиум на државните секретари
самостоен референт	МИХАЈЛОВСКИ ВИКТОР	Viktor.Mihajlovski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за стручно-организациона и логистичка поддршка на Генералниот колегиум на државните секретари
раководител на одделение	ПАСКОВ НИКОЛА	Nikola.Paskov@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата
советник	КОРОВЕШОВСКИ ФИЛИП	Filip.Korovesovski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата
соработник	ЛАЗАРЕВСКИ ВЛАДИМИР	Vladimir.Lazarevski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата
помлад соработник	ПЕТРОВСКА МАРИЈА	Marija.Petrovska@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата
помлад референт	ИСМАИЛ СУАДА	Suada.Ismail@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата
раководител на одделение	БРЊАРЧЕВСКИ ЗОРАН	Zoran.Brnjarcevski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за соработка со Собранието на Република Северна Македонија и Претседателот на Република Северна Македонија
советник	ПЕТКОВСКИ ЉУПЧО	Ljupcho.Petkovski@gs.gov.mk	Сектор за нормативно-правни работи поврзани со седниците на Владата и работните тела на Владата	Одделение за соработка со Собранието на Република Северна Македонија и Претседателот на Република Северна Македонија
раководител на сектор	ДИМИТРИЕВА-СЕРАФИМОВСКА ОЛИВЕРА	Olivera.Dimitrieva@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	
раководител на одделение	ЈАНЕВСКА КАТЕРИНА	Katerina.Janevska@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
помлад соработник	БОГОЕВСКА МАЈА	Maja.Bogoevska@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
помлад соработник	НИЧОТА АЛЕКСАНДРА	Aleksandra.Nichota@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
самостоен референт	КОСТАДИНОВА МАКЕДОНКА	Makedonka.Kostadinova@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
самостоен референт	ПОПОВСКА ТАЊА	Tanja.Popovska@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка

самостоен референт	САЛКОВИЌ МЕЈРЕМА		Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
самостоен референт	ЗЕРДЕСКА САШКА	Saska.Zerdeska@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
помлад референт	ЃОРЃИЕВСКА - МИТРЕВСКА ИВОНА	Ivona.Gjorgjievska@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
помлад референт	ЧЕКАЛОВИЌ НИКОЛА	Nikola.Cekalovik@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
помлад референт	КАЛОШЕВ СТЕФАН	Stefan.Kaloshev@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за прием на материјали во владина постапка
виш соработник	КМЕТОВСКИ ВЛАТКО	Vlatko.Kmetovski@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за достава на материјали во владина постапка
помлад соработник	ДАВИТКОВСКА ДАНИЕЛА	Daniela.Davitkovska@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за достава на материјали во владина постапка
помлад соработник	СТАНОЈКОВСКИ ДАЛИБОР	Dalibor.Stanojkovski@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за достава на материјали во владина постапка
самостоен референт	МИШЕВСКА ХРИСТИНА	Hristina.Kostadinova@gs.gov.mk	Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во владина постапка	Одделение за достава на материјали во владина постапка
раководител на сектор	МИЛКОВ ЗОРАН	Zoran.Milkov@gs.gov.mk	Сектор за стратегија, планирање и следење	
помошник раководител на сектор	МЕЃЕДОВИЌ-АБАЗ АЈСЕЛА	Ajsela.Megedovic@gs.gov.mk	Сектор за стратегија, планирање и следење	
раководител на одделение	РАЈЧИНОСКИ СВЕТОМИР	Svetomir.Rajcinoski@gs.gov.mk	Сектор за стратегија, планирање и следење	Одделение за стратешко планирање и следење
советник	ЛАМОВСКА СЕНАДА	Senada.Lamovska@gs.gov.mk	Сектор за стратегија, планирање и следење	Одделение за стратешко планирање и следење
соработник	КАДРИУ ЕРВИНА	Ervina.Kadriu@gs.gov.mk	Сектор за стратегија, планирање и следење	Одделение за стратешко планирање и следење
помлад соработник	НЕГРИЕСКА ЕМИЛИЈА	Emilija.Vancevska@gs.gov.mk	Сектор за стратегија, планирање и следење	Одделение за стратешко планирање и следење
раководител на одделение	БАЈРАМ АДЕМ	Adem.Bayram@gs.gov.mk	Сектор за стратегија, планирање и следење	Одделение за подготовка и следење на спроведувањето на Годишната програма за работа на Владата
виш соработник	ЈОВАНОВСКА БИЛЈАНА	Biljana.Jovanovska@gs.gov.mk	Сектор за стратегија, планирање и следење	Одделение за подготовка и следење на спроведувањето на Годишната програма за работа на Владата
раководител на сектор	НИКОДИЈЕВИЌ-ФИЛИПОВСКА СУЗАНА	Suzana.Nikodijevic@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	
помошник раководител на сектор	ТАСЕВСКА ВЕСНА	Vesna.Vasileva@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	
помошник раководител на сектор	ПЕТРЕСКИ ЈОВАН	Jovan.Petreski@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	
помошник раководител на сектор	САВОВСКА САЊА	Sanja.Savovska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	
советник	НАСТЕВСКИ ДАРКО	Darko.Nastevski@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за следење и квалитетно спроведување на ИСО стандардите и заедничката рамка за проценка (ЦАФ)

советник	ЦОПА ИРЕНА	Irena.Copa@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за соработка со невладини организации
виш соработник	ЛЕЦАЈ ЉАВДИЈЕ	Lavdie.Lecaj@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за соработка со невладини организации
помлад соработник	ВИДОВСКА ЗАГОРКА	Zagorka.Todorovska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за соработка со невладини организации
помлад соработник	СИМОНОВСКА ДАНИЕЛА	Daniela.Simonovska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за соработка со невладини организации
помлад соработник	САМАРЦИОСКА ЕЛПИДА	Elpida.Petkovska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за соработка со невладини организации
самостоен референт	ПЕТРОВСКИ БОРИС	Boris.Petrovski@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за соработка со невладини организации
раководител на одделение	КОСТОСКА-ГАЦЕВСКА СУЗАНА	Suzana.Kostoska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за ИПА
советник	КОЛЕВСКА ДРАГАНА	Dragana.Mitevska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за ИПА
советник	ДЕСПОТОВСКА МИА	Mia.Despotovska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за ИПА
виш соработник	БЕРАТ ДАВИД	David.Berat@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за ИПА
виш соработник	ПЕЕВА ЈЕЛЕНА	Jelena.Kostovska@gs.gov.mk	Сектор за анализа на политиките и координација	Одделение за ИПА
помошник раководител на сектор	ДУПКАРОВСКИ СЛАВЧЕ	Slavco.Dupkarovski@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	
помошник раководител на сектор	НЕШОВСКА СНЕЖАНА	Snezana.Nesovska.gs@gov.mk	Сектор за човечки ресурси	
раководител на одделение	ДИМИТРОВСКА СВЕТЛАНА	Svetlana.Dimitrovska@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за управување со човечки ресурси
советник	ГАЦОВА НЕДА	Neda.Gacova@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за управување со човечки ресурси
помлад соработник	СТОЈАНОВСКИ НАДИЦА	Nadica.Stojanovski@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за управување со човечки ресурси
помлад соработник	СЕЛМАНИ ЏЕЈЛАН	Dejlan.Selmani@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за управување со човечки ресурси
самостоен референт	ЈОВАНОВСКА ВЕРИЦА	Verica.Jovanovska@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за управување со човечки ресурси
раководител на одделение	РИСТОВСКИ ОГНЕН	Ognen.Ristovski@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за оценување и стручно оспособување
соработник	ДИМЕСКА НАТАША	Natasha.Dimeska@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за оценување и стручно оспособување
помлад соработник	ВЕЛКОВСКА-ВАСИЛЕВСКА СИМОНА	Simona.Velkovska@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за оценување и стручно оспособување
самостоен референт	КИТАНОВСКА АЛЕКСАНДРА	Aleksandra.Kitanovska@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за оценување и стручно оспособување
раководител на одделение	АПОСТОЛОВСКА НАДИЦА	Nadica.Apostolovska@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за именување

помлад соработник	ТРАЈКОВСКА МАКЕДОНКА	Makedonka.Trajkovska@gs.gov.mk	Сектор за човечки ресурси	Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Комисијата за именување
советник	ЈОРДАНОВСКА СЛАВИЦА	Slavica.Jordanoska@gs.gov.mk	Сектор за финансиски работи	Одделение за координација и подготовка на буџет, контрола на финансиската документација и следење на реализација на буџетот
советник	СТАМЕНКОВСКИ ИВАНА	Ivana.Dievska@gs.gov.mk	Сектор за финансиски работи	Одделение за координација и подготовка на буџет, контрола на финансиската документација и следење на реализација на буџетот
виш соработник	БЕТИНСКА - СИНАДИНОВСКА САЊА	SanjaB.Sinadinovska@gs.gov.mk	Сектор за финансиски работи	Одделение за координација и подготовка на буџет, контрола на финансиската документација и следење на реализација на буџетот
советник	МУРТЕЗАНИ РИЈАТ	Rijat.Murtezani@gs.gov.mk	Сектор за финансиски работи	Одделение за сметководство и плаќања
самостоен референт	ПЕТКОВА ЉУПКА	LjupkaPetkova@gs.gov.mk	Сектор за финансиски работи	Одделение за сметководство и плаќања
помошник раководител на сектор	КИПРОВСКА-КОСТИК ОЛИВЕРА	Olivera.Kiprovska@gs.gov.mk	Сектор за јавни набавки	
советник	ЛАЗЕВСКА- КРСТЕВСКА СВЕТЛАНА	Svetlana.Krstevska@gs.gov.mk	Сектор за јавни набавки	Одделение за спроведување постапки за јавни набавки
помошник раководител на сектор	РАДИЧЕВСКИ СТОЈАНЧО	Stojanco.Radicevski@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	
помошник раководител на сектор	СТОЈАНОВИЌ ЗОРИЦА	Zorica.Stojanovic@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	
помошник раководител на сектор	БОБОЛИНСКИ ГОЦЕ	Goce.Bobolinski@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	
раководител на одделение	ЧАВДАРЕВСКИ ФИЛИП	Filip.Cavdarevski@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за нормативно-правни работи
советник	АЛЕКСОВСКА ДРАГАНА	Dragana.Spaseva@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за нормативно-правни работи
советник	МОЈСОСКА БИСЕРА	Bisera.Mojsoška@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за нормативно-правни работи
соработник	ЗАРКОВСКА ЕЛЕНА	Elena.Zarkovska@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за нормативно-правни работи
помлад соработник	ТОЗИЕВСКА СИМОНА	Simona.Kruntovska@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за нормативно-правни работи
виш соработник	НИКОЛОВ ДАНИЕЛ	Daniel.Nikolov@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за претставки и предлози и информации од јавен карактер
помлад соработник	АМЕТИ ДРИТОН	Driton.Ameti@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за претставки и предлози и информации од јавен карактер
помлад соработник	СТАМЕНОВА - ДРАКУЛОВСКА ТАЊА	Tanja.Stamenova@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за претставки и предлози и информации од јавен карактер
самостоен референт	ЈОВЧЕВА МАКЕДОНКА	Makedonka.Jovceva@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за претставки и предлози и информации од јавен карактер
помлад референт	ЈОВАНОВСКА ЉУПКА	Ljupka.Jovanovska@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за претставки и предлози и информации од јавен карактер

советник	ПАЧОВСКА ГАБРИЕЛА	Gabriela.Pacovska@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за посебни комисији
соработник	СРБИНОВСКА ЈАГОДА	Jagoda.Jovanova@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за посебни комисији
помлад соработник	ПЕЧЕВСКА СОФИЈА	Sofija.Pechevska@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за посебни комисији
помлад соработник	ЦЕКОВ ДИМИТАР	Dimitar.Cekov@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за посебни комисији
самостоен референт	ЈОНУЗОВСКА ФИДАЈЕТ	Fidajet.Jonuzovska@gs.gov.mk	Сектор за правни работи	Одделение за посебни комисији
раководител на сектор	СТОЈЧЕВА ИВОНА	Ivona.Lazarova@gs.gov.mk	Сектор за координација со проекти и други стручни работи	
помошник раководител на сектор	ЛАКОРДОВА ДЕБОРА	Debor.Lakardova@gs.gov.mk	Сектор за координација со проекти и други стручни работи	
помошник раководител на сектор	ТОДОРОВА СЛАВИЦА	Slavica.Todorova@gs.gov.mk	Сектор за координација со проекти и други стручни работи	
советник	СТЕФАНОВСКИ САШО	Saso.Stefanoski@gs.gov.mk	Сектор за координација со проекти и други стручни работи	Одделение за стручна подготовка и координација на проекти
помлад соработник	ПЛЕУРАТ АЈАЗИ	Pleurat.Ajazi@gs.gov.mk	Сектор за координација со проекти и други стручни работи	Одделение за други стручни работи од делокругот на работа на Генералниот секретаријат
помошник раководител на сектор	АТАНАСОВ ВЛАТКО	Vlatko.Atanosov@gs.gov.mk	Сектор за информатичка технологија	
помошник раководител на сектор	САМАРЦИОСКИ КИРИЛ	Kiril.Samardzioski@gs.gov.mk	Сектор за информатичка технологија	
помошник раководител на сектор	МАРКОСКИ ГОРАН	Goran.Markoski@gs.gov.mk	Сектор за информатичка технологија	
советник	СЕРАФИМОВСКИ ГОЦЕ	Goce.Serafimovski@gs.gov.mk	Сектор за информатичка технологија	Одделение за организација, планирање, проектирање и развој
помлад соработник	НЕЗИРОВСКА СЕВГИ	Sevgi.Nezirovska@gs.gov.mk	Сектор за информатичка технологија	Одделение за информатичка инфраструктура и експлоатација
советник	СТОИЛОВСКА БИЉАНА	Biljana.Stoilovska@gs.gov.mk	Сектор за информатичка технологија	Одделение за веб и мултимедија
виш соработник	АЛЕКСАНДАР ПАНЧЕ	Panche.Aleksandar@gs.gov.mk	Сектор за информатичка технологија	Одделение за веб и мултимедија
помлад референт	РАКИП ЦЕВАТ	Dzevat.Rakip@gs.gov.mk	Сектор за информатичка технологија	Одделение за веб и мултимедија
раководител на сектор	СТЕФАНОВСКИ ОЛИВЕР	Oliver.Stefanoski@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	
помошник раководител на сектор	КОЧОВСКА СОЊА	Sonja.Kocovska@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	
советник	МАШОВИЌ АЛМИР	Almir.Masovic@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	Одделение за канцелариско и архивско работење
помлад соработник	ПЕТРОВСКИ ВЛАДИМИР	Vladimir.Petrovski@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	Одделение за канцелариско и архивско работење
самостоен референт	НИКОЛОВСКИ ЃОКО	Gjoko.Nikolovski@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	Одделение за канцелариско и архивско работење
самостоен референт	ТРАЈКОСКА ИВАНА	ivana.trajkoska@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	Одделение за канцелариско и архивско работење
виш референт	ЛАЗАРЕВСКА ЗВЕЗДАНА	Zvezdana.Petrovska@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	Одделение за канцелариско и архивско работење

помлад референт	ФЕТА КЕРТИС	Kertis.Feta@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	Одделение за канцелариско и архивско работење
соработник	КАСТРАТОВИЌ ЛИДИЈА	Lidija.Kastratovic@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	Одделение за библиотекарско работење и публикации
помлад соработник	КОСТОВСКА НИНА	Nina.Kostovska@gs.gov.mk	Сектор за документација и библиотека	Одделение за библиотекарско работење и публикации
помошник раководител на сектор	МАЏОСКА - БАЛУКОВСКА СТЕФАНИЈА	Stefanija.Madzoska@gs.gov.mk	Сектор за протокол и преведување	
раководител на одделение	БОБИНСКА РАДИЦА	Radica.Bobinska@gs.gov.mk	Сектор за протокол и преведување	Одделение за преведување
советник	ЈОВАНОВА ЕМИЛИЈА	Emilija.Jovanova@gs.gov.mk	Сектор за протокол и преведување	Одделение за преведување
помлад соработник	МЕХМЕТИ МАВИЕ	Mavie.Mehmeti@gs.gov.mk	Сектор за протокол и преведување	Одделение за преведување
помошник раководител на сектор	ПЕРКОВСКА БИЛЈАНА	Biljana.Perkovska@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	
помошник раководител на сектор	ЈОВАНОВА МОНИКА	Monika.Jovanova@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	
раководител на одделение	МАТЕСКА РЕНАТА	Renata.Mateska@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за односи со медиумите, координација и организација на информативните активности
советник	ЌУКА СНЕЖАНА	Snezana.Kjuka@vlada.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за односи со медиумите, координација и организација на информативните активности
помлад соработник	БАКИУ ФАРИЈА	farija.bakiu@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за односи со медиумите, координација и организација на информативните активности
референт	ЗАФИРОВА ГОРДАНА	Gordana.Zafirova@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за односи со медиумите, координација и организација на информативните активности
раководител на одделение	ГЕОРГИЕВ АТАНАС	atanas.georgiev@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за медиумско следење, анализа и истражување
советник	АДЕМИ РЕЗАРТА	rezarta.ademi@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за медиумско следење, анализа и истражување
советник	МАРОСКА - ЛЕОВА ВЕРОНИКА	veronika.m.leova@vlada.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за медиумско следење, анализа и истражување
виш соработник	МИХАЈЛОВСКИ ПЕТРЕ	Petre.Mihajlovski@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за медиумско следење, анализа и истражување
виш соработник	ЧАБУЛЕВ ТАШЈАН	Tasjan.Cabulev@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за медиумско следење, анализа и истражување
помлад соработник	МИХАЈЛОСКА - ЈАНКУЛОВСКА МАРИЈА	Marija.Mihajloska@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за медиумско следење, анализа и истражување
советник	МИТРОВСКИ КОСТА	Kosta.Mitrovski@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за интернет комуникација и комуникација со странски медиуми
советник	ПРОДИЌ ЈОВАН	Kosta.Mitrovski@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за интернет комуникација и комуникација со странски медиуми
помлад соработник	КАСУМ СЕЛМА	Selma.Kasum@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за интернет комуникација и комуникација со странски медиуми
советник	ЈАКИМОВСКИ ДАНИЕЛ	Daniel.Jakimovski@gs.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за информативно-промотивна дејност

самостоен референт	ЧУНИХИН ДАМЈАН	damjan.chunihin@vlada.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за информативно-промотивна дејност
самостоен референт	АНГЕЛОВСКИ АНГЕЛ	angel.angelovski@vlada.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за информативно-промотивна дејност
самостоен референт	СЕЛМАНИ АДРИЈАНА	adrijana.selmani@vlada.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за информативно-промотивна дејност
самостоен референт	АЛЕКСОВСКИ САШКО	sashko.aleksovski@vlada.gov.mk	Сектор за односи со јавноста	Одделение за информативно-промотивна дејност
помошник раководител на сектор	КАМБЕРИ-ТАИПИ БЉЕРТА	Blerta.Kamberi@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	
помошник раководител на сектор	АЛЖУРОСКА ИВАНА	Ivana.Alzuroska@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	
помошник раководител на сектор	ЦИГАЛ СЕИДА	Seida.Dzigan@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	
помошник раководител на сектор	ЉИМАНИ РАИМ	Raim.limani@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	
советник	РУСТЕМИ ВЕБИ	Vebi.Rustemi@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
советник	ДРИТЕРОН ИМЕРИ	Driteron.lmeri@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
соработник	ЈОВЧЕСКА СЛАВИЦА	slavica.jovcheska@vlada.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
помлад соработник	ЗАФИРКОВСКА ИВАНА	Ivana.Zafirkovska@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
помлад соработник	ВЕЛЕВСКИ БОЈАН	Bojan.Velevski@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
помлад соработник	СТЕФАНОВИЌ СОЊА	Sonja.Stefanovic@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
помлад соработник	МИФТАРИ АФФАН	Affan.Miftari@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
помлад соработник	БЕБА ЕННУР	Ennur.Beba@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
помлад соработник	МЕМЕТИ МЕСУТ	Mesut.Memeti@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
помлад соработник	ЛИМАНОВ БИЛЕНТ	Bilent.Limanov@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
помлад соработник	БЕЌИРИ АРЗУ	Arzu.Bekiri@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
помлад соработник	БАЈРАМИ ЗЕЌИРИЈА	Zekiriya.Bayrami@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
помлад соработник	ХАСИПИ МИРСАДА	Mirsada.Hasipi@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
помлад референт	ИЉАЗ АРМАНДО	Armando.Iljaz@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за општи и нормативни работи
помлад соработник	ЧАЈЉАНСКИ ФЕТИЈЕ	Fetije.Cajlanski@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
помлад соработник	БОЖИНОВСКИ ИГОР	Igor.Bozinovski@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи

помлад соработник	КОСТАДИНОВА-ЧАГОРСКИ ВЕСНА	Vesna.Kostadinova@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
помлад соработник	ВЕЛЈАНОВСКИ ВЛАДО	Vlado.Veljanovski@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
помлад соработник	МЕХМЕДИ МЕМЕД	Memed.Mehmedi@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
помлад соработник	ЕМИНОВ ХУСЕИН	Husein.Eminov@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
помлад соработник	ЈУСУФОСКИ ОМЕР	Omer.Jusufoski@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
помлад соработник	САЛИУ КАШМИР	Kashmir.Saliu@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
самостоен референт	ХАСАН ЕДИС	Edis.Hasan@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
помлад референт	ЈАЈА ХАНИФЕ	Hanife.Jaja@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
помлад референт	МЕМЕДОВСКА АЛМА	Alma.Memedovska@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
помлад референт	ЕТЕМИ СЕМРА	Semra.Etemi@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
помлад референт	ЏЕМАЛИ ФАДИЉ	Fadil.Dzemali@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
помлад референт	СТОЈАНОВСКА ГАЈАНЕ	Gajane.Stojanovska@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
помлад референт	ФЕРА КЕНАН	Kenan.Fera@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за стручни и административно-технички работи
помлад соработник	СЕЛИМИ ЕРЏАН	Erdzan.Selimi@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за заеднички работи
помлад референт	САКИПОВСКИ АЛЕН	Alen.Sakipovski@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за заеднички работи
помлад соработник	РИДВАН МАРИНА	Ridvan.Marina@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за одржување и ракување со техничка опрема
помлад соработник	СТОЈАНОСКИ ДИМЧЕ	Dimce.Stojanoski@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за одржување и ракување со техничка опрема
помлад соработник	ЈАХИЈА САХИДЕ	Sahide.Jahija@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за одржување и ракување со техничка опрема
самостоен референт	АТАНАСОВ ВЕНЦО	Venco.Atanov@gs.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за одржување и ракување со техничка опрема
референт	МАНЕВСКИ МАРТИН	martin.manevski@vlada.gov.mk	Сектор за општи работи	Одделение за одржување и ракување со техничка опрема
помошник раководител на сектор	ЦЕЦЕВ БОБЕ	Bobe.Cecev@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	
помлад соработник	МЕХМЕД СЕЛМА	Selma.Mehmed@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за тековни економски политики
советник	АНДОВСКА САНДРА	Sandra.Andovska@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за регионален и одржлив развој
соработник	РИСТОВСКИ ИВАН	Ivan.Ristovski@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за регионален и одржлив развој
раководител на одделение	БАРИЌ-ЧОЧКОВА МАЈА	Maja.Barik@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и координација на проекти помогнати од меѓународна заедница

советник	ПАНТИЌ-КАТУШЕВСКА МАРИЈА	Marija.Pantic@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и координација на проекти помогнати од меѓународна заедница
помлад соработник	ФАЗЛИОВА ВЕРДА	Verda.Fazliova@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и координација на проекти помогнати од меѓународна заедница
раководител на одделение	ДАНИЛОВА-ИВАНОВСКИ СТОЈНЕ	StojneD.Ivanoski@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за структурни реформи и регулатива
раководител на одделение	АТАНАСОВСКИ БОЈАН	Bojan.Atanasovski@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за стручно-оперативна поддршка на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори
виш соработник	НИКОЛОВСКА КСЕНИЈА	Ksenija.Nikolova@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за стручно-оперативна поддршка на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори
помлад соработник	БАКАЛОВА ЕВА	Eva.Bakalova@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за стручно-оперативна поддршка на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори
самостоен референт	КРСТЕВСКА - СТАНИШКОВСКА НАТАША	Natasha.S.Krtevska@gs.gov.mk	Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции	Одделение за стручно-оперативна поддршка на заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори
посебен советник	СТОЈАНОВСКИ ЈОВАН	Jovan.Stojanovski@gs.gov.mk		
посебен советник	ТОДОРОВСКИ ИВАН	Ivan.Todorovski@gs.gov.mk		
посебен советник	ТРАЈКОВСКИ МИЛЕ	Mile.Trajkovski@gs.gov.mk		
посебен советник	ТАЛИМЦИОСКИ АЛЕКСАНДАР	Aleksandar.Talimdzioski@gs.gov.mk		
посебен советник	АМЕТИ МИЛАИМ	milaim.ameti@gs.gov.mk		
посебен советник	ТРПЕСКА АНА	Ana.Trpeska@gs.gov.mk		
посебен советник	ПЕТКУЕСКИ ЉУПЧО	Ljupco.Petkueski@gs.gov.mk		
посебен советник	ЈАНЕВ МИРЧЕ	Mirce.Janev@gs.gov.mk		